

До

Друштво за ревизија  
**ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**  
ул. 1-1/10 Антон Попов п.о.462 Скопје  
Република Северна Македонија

27.03.2026 година

Ова писмо за презентација се доставува во врска со ревизијата на финансиските извештаи на **ФК СИЛЕКС АД** во понатамошниот текст “Клубот”) за годината што завршува на 31 декември 2025, подготвени во согласност со македонските законски прописи, врз основа на која треба да искажете мислење дали финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, вистински и објективно ја прикажуваат финансиската состојба, резултатите од работењето, промените во акционерската главнина и паричните текови на Клубот во согласност со македонските законски прописи, Меѓународните сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА. Ние ја потврдуваме нашата одговорност за реалното презентирање на финансиската состојба, резултатите од работењето, промените во акционерската главнина и паричните текови во финансиските извештаи во согласност со македонските законски прописи и обелоденувањата вклучени во соодветните белешки кон финансиските извештаи. Дополнително, ова писмо за презентација се однесува и на изработка на Извештаите за посебни намени за обврските за трансфери на играчи, обврските кон вработените и ангажираните лица, обврските кон социјалните/даночните власти и обврските кон ФФМ и УЕФА заклучно до 28.02.2026 година.

Врз основа на нашето мислење и уверување, за време на вашата ревизија ви беа потврдени следните искази:

1. Финансиските извештаи наведени погоре се реално презентирани во согласност со македонските законски прописи и меѓународни сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија.
2. Ви го ставивме на располагање следното:
  - a) Финансиска евиденција и пропратна документација.
  - b) Записници од состаноци на Управниот одбор или заклучоци за активности кои треба да се превземат од неодамнешни состаноци за кои сèуште не се подготвени записниците.
  - c) Регистрација на **ФК СИЛЕКС АД** во Централен Регистер на Република Северна Македонија.
  - d) Изјава за постоење на трансфери на играчи во 2025 и 2026 година.
  - e) Список (табела) на вработени и ангажирани лица и релевантна документација.
  - f) Информации за сите фудбалски активности, како и информации за правните лица вклучени во фудбалските активности, а кои се дел од опфатот на известување дефинирани според Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА (член 51).
3. Не сме запознаени и не очекуваме било какви измами што се однесуваат на Клубот, а во кои би биле инволвирани 1) раководството; 2) вработените кои имаат значајна

- улога во системите на интерната контрола; и 3) останати лица, каде што измамата би имала значаен ефект врз финансиските извештаи.
4. Не постои кореспонденција со кредитори, законодавни органи и владини тела која се однесува на неусогласености или недостатоци во системот за финансиско известување.
  5. Следните деловни промени се соодветно прокнижени или прикажани во билансот на состојба, во дозволеният обем:
    - a. Трансакции со поврзани субјекти и во врска со тоа, соодветните износи на побарувања и обврски, вклучувајќи продажба, набавка, кредити, договори за лизинг и гаранции (писмени и усмени).
    - b. Износ на добиени донации.
  6. Не постојат измами кои ги вклучуваат вработените (покрај раководството или вработените кои имаат значителна улога во системите на интерната контрола, наведени во точка 3 погоре,) а кои имаат значително влијание на финансиските извештаи.
  7. Клубот нема планови или намери чија што реализација би можела значително да влијае на искажаната вредност или класификацијата на средствата и обврските.
  8. Не постојат:
    - a. Прекршувања или можни прекршувања на закони или прописи чиј ефект треба да се земе предвид при презентирање во финансиските извештаи или како основа за евидентирање на потенцијални загуби.
    - b. Прекршувања или можни прекршувања на договори вклучени во кредитните аранжмани со должници, чии ефекти треба да се земат во предвид при прикажувањето во билансот на состојба или како основа за евидентирање на потенцијална загуба.
  9. Не постојат трансакции кои не се соодветно евидентирани во сметководствената евиденција која претставува основа за финансиските извештаи.
  10. Во подготовката на финансиските извештаи во согласност со македонските прописи, раководството користи проценки. Клубот во финансиските извештаи ги обелодени сите проценки за кои е разумно да се претпостави дека ќе се променат во блиска иднина и влијанието од промената може да биде материјална во финансиските извештаи.
  11. Ризици кои се однесуваат на концентрации, врз основа на информации познати на раководството, кои ги задоволуваат сите критериуми прикажани во финансиските извештаи:
    - a) Концентрацијата постои на датумот на финансиски извештаи.

- b) Концентрација што го прави Клубот ранлив на ризици од влијание во блиска иднина.
- c) Постои мала веројатност дека настаните кои може да предизвикаат влијание ќе се случат во блиска иднина.
12. Клубот е усогласен со сите аспекти на договорите што би можеле да имаат ефект врз финансиските извештаи во случај на неусогласеност.
13. Не постојат други дополнителни настани кои се случиле по 31 декември 2025 година што бараат корекции или прикажување во финансиските извештаи.
14. Нето износот на платите за вработени заклучно со 31.12.2025 година е исплатен целосно на 13.01.2026 година, а заклучно со 28.02.2026 година е исплатен целосно на 17.03.2026 година (не покасно од 31 март 2026 година).
15. Придонесите и даноците заклучно со 31.12.2025 година се целосно уплатени на 13.01.2026 година, а заклучно со 28.02.2026 година се исплатени целосно на 17.03.2026 година (не покасно од 31 март 2026 година).
16. Постои трансфер на играчи во ФК СИЛЕКС АД во 2025 година и во 2026 година што се целосно обелоденети во Табелата за трансфери. Обврските за трансфери од 2025 година се целосно измирени на 28.08.2026
17. Обврските кон ФФМ и УЕФА од 2025 година се целосно измирени на \_\_. \_\_. \_\_., а заклучно со 28.02.2026 година се целосно измирени на \_\_. \_\_. \_\_. (не покасно од 31 март 2026 година).

**Извршен Директор**

(МП)

**Драган Иванов**  
(Име и презиме)

**27.03.2026 година**



FFM QT1030-105

4.6.1. Ентитет на известување и опфат на известување

Друштво за спортски дејности  
ФУДБАЛСКИ КЛУБ СИЛЕКС АД  
Бр. 0302-76/2  
27.03 2026 год.  
КРАТОВО

Појаснување:

Ентитет на известување може да биде:

- а) Фудбалски Клуб СИЛЕКС АД со опфат на известување од сопственото работење
- б) Фудбалски Клуб СИЛЕКС АД кој е оснивач на подружница или придружно претпријатие, при што се изготвуваат Консолидирани финансиски извештаи. Тоа значи дека кон финансиските извештаи на ФК СИЛЕКС АД се приклучуваат финансиските извештаи на сите негови подружници или придружни претпријатија

Потребно е во овој Оддел да ставите кратко известување:

Ентитет на известување за сезона 2026/2027 на 31.12.2025 е:

Опфат на известување : ФК СИЛЕКС АД

Име и презиме Драган Иванов

Печат и потпис



Друштво за спортски дејности  
**ФУДБАЛСКИ КЛУБ СИЛЕКС АД**  
Бр. 0302-7613  
27.03 202 6 год.  
КРАТОВО

**ФК СИЛЕКС АД**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува на  
31 декември 2025 година и  
Извештај на независните ревизори**

**СОДРЖИНА**

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	1-3
Финансиски преглед од страна на раководството	1
Извештај за сѐопфатна добивка	2
Извештај за финансиска состојба	3-4
Извештај за промените во сопственичка главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	8-28

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### До Акционерите и раководството на ФК СИЛЕКС АД

#### *Мислење со резерва*

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи АД ФК СИЛЕКС (Друштвото) коишто го вклучуваат: извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025, извештај за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според наше мислење, со исклучок на ефектите од прашањата опишани во делот *основа за мислење со резерва* од нашиот извештај, придружните финансиски извештаи во сите материјални аспекти ги презентираат објективно финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 како и нејзината финансиска успешност и парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија.

#### *Основа за мислење со резерва*

- Како што е наведено во Белешка 23, Друштвото обелоденило залихи во износ од 4,559 илјади денари. Меѓутоа, Друштвото не извршило соодветно вредносно усогласување на овие залихи, што резултирало со нивна преценетост. Како последица на тоа, залихите и добивката за тековната година се прикажани во повисок износ од оној што би бил соодветен согласно соодветните сметководствени стандарди.

Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија како што се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) (“Стандардите”). Нашите одговорности според наведените стандарди се понатаму опишани во делот “Одговорности на ревизорот на ревизијата на финансиските извештаи” од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни стандарди за етика на сметководители, како што е објавен во Службен Весник на Република Северна Македонија (273/2024) (“Кодекс на етика”). Ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

#### *Други информации*

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од поединечниот годишен извештај за работа и поединечната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на член 384 од Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат поединечните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за поединечните финансиски извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување во однос на нив, освен доколку поинаку експлицитно не е наведено во овој извештај.

Во врска со нашата ревизија, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со поединечните финансиски извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно прикажани.

Ако врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување во поединечниот годишен извештај за работа и поединечната годишна сметка, од нас се бара да известиме за овој факт.

**Клучни ревизорски прашања**

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионално расудување, беа од најголемо значење во нашата ревизија на финансиските извештаи за тековниот период. Овие прашања беа разгледани во контекст на нашата ревизија на финансиските извештаи во целина и во формирањето на нашето мислење за нив и ние не обезбедуваме посебно мислење за овие прашања. Покрај прашањето што е опишано во делот Основа за мислење со резерва, ние утврдиме дека прашањата што се опишани подолу се клучни ревизорски прашања кои треба да се комуницирани во нашиот извештај.

**Клучно ревизорски прашање**

**Како нашата ревизија одговори на клучното ревизорско прашање**

<p><b>Признавање на приходи од спонзоста</b></p> <p>Приходите од спонзорства претставуваат значаен дел од вкупните приходи на Друштвото. Овие приходи произлегуваат од договори со спонзори кои често содржат повеќе обврски за извршување, како што се рекламирање, брендирање и други маркетинг активности, кои се реализираат во текот на одреден временски период.</p> <p>Поради комплексноста на договорите и потребата од соодветна распределба на приходите по периоди, постои ризик дека приходите не се признаени во согласност со економската суштина на трансакциите.</p> <p>Дополнително, одредени договори може да содржат варијабилни компоненти (бонуси врз основа на перформанси), што бара значајни проценки од страна на раководството.</p>	<p>Разбирање и оценка на дизајнот и имплементацијата на релевантните интерни контроли поврзани со процесот на склучување и евидентирање на договори со спонзори.</p> <p>Преглед на значајни договори со спонзори со цел да се идентификуваат обврските за извршување и условите за признавање на приход</p> <p>Проценка дали приходите се признаени во соодветниот период, во согласност со условите од договорите.</p> <p>Тестирање на примероци од трансакции и усогласување со придружна документација.</p> <p>Проценка на разумноста на направените проценки од страна на раководството, особено во делот на варијабилните приходи</p> <p>Аналитички процедури за споредба на приходите со претходни периоди и буџети</p>

*Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за поединечните финансиски извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на поединечните финансиски извештаи во согласност со Сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија, за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на поединечните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

*Одговорност на ревизорот за ревизијата на поединечните финансиски извештаи*

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие поединечни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризиците од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, бидејќи измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не со цел за изразување на мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во поединечните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на

нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

• Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на поединечните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали поединечните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комунициравме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на нашата ревизија.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност, и, онаму каде е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на финансиските извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога, во екстремно ретки ситуации, сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известено во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

#### *Извештај за други правни и регулативни барања*

Како што е наведено во пасусот Други информации, Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година, во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјали аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Партнер на ангажманот за ревизија што резултира со овој извештај на независниот ревизор е Тина Нешовска

Друштво за ревизија  
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО  
Управител  
Кирил Андоповски


**ECOVIS®**  
**AUDIT MACEDONIA**  
 Друштво за ревизија  
**ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА**  
 ДОО Скопје

Овластен Ревизор,  
Тина Нешовска

27.03.2026 година

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ		
ДАТУМ	ОЗНАКА	БРОЈ
27.03.2026	Т.Н.	05-4/11

**ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)**

Во текот на 2025 година, ФК СИЛЕКС АД КРАТОВО работеше во согласност со утврдените стратешки цели на Клубот, кои се засноваат пред се на развој на младински категории и создавање на стабилен тим кој ќе може успешно да се натпреварува во Првата Лига организирана од страна на ФФМ, а со тоа и излез во Европа. Тенденцијата на Клубот и за оваа натпреварувачка година е обезбедување на настап во Европа и успешно претставување.


Друштовот во периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година, вкупните свои активности ги насочи кон остварување на основната и стратешка цел на клубот преку одржување на ликвидност со поддршка од главниот спонзор ТВ Сител и со поддршка на својот основач СИЛЕКС АД КРАТОВО. Оваа година како резултат на настапот на Клубот во Европа се обезбедија и дополнителни средства од УЕФА, кои се насочија кон развој пред се на младинскиот фудбал.

Главните приходи на Клубот и во оваа година, се по основ на донации од ТВ Сител и од приходи од реклами од својот основач СИЛЕКС АД КРАТОВО и СИЛКРАТ ДООЕЛ, кои се потребни за одржување на стабилна ликвидност на Клубот и успешно натпреварување во Првата Лига.

Од остварениот финансиски резултат, Одборот на директори цени дека успешно се остварени зацртаните стратешки цели за 2025 година, односно дека Клубот успешно се натпреварува во Втората Лига и има стабилна финансиска и ликвидна кондиција, односно редовно исплатува плати на играчите.

И во 2025 година, ФК СИЛЕКС АД КРАТОВО, очекува поддршка од главните спонзори и финансиери односно од ТВ Сител и Силекс Ад Кратово, во остварување на зацртаните цели на клубот, во проширување на својата основна дејност, постигнување на подобри економски резултати и одржување на финансиската ликвидност и стабилност на Клубот.

Фудбалски Клуб СИЛЕКС АД Кратово  
Извршен директор,

  
Драган Иванов



**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**01.01 - 31.12.2025 (во илјади Денари)**

Приходи	Белешка	31.12.2025	31.12.2024
Приходи од продажба на влезници	3		
Приходи од спонзорство и реклама	4		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6	21,989	19,920
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7		
Останати оперативни приходи	8	70,470	44,794
<b>Вкупни приходи</b>		<b>92,459</b>	<b>64,714</b>
<b>Расходи</b>			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	879	662
Трошоци за надоместоци на вработени	10	67,753	49,173
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11		
Останати трошоци од оперативно работење	12	23,263	14,206
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13		
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	494	72
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
<b>Вкупно расходи</b>		<b>92,388</b>	<b>64,114</b>
<b>Добивка (загуба) пред оданочување</b>		<b>71</b>	<b>600</b>
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	44	95
<b>Добивка (загуба) за годината по оданочување</b>		<b>27</b>	<b>505</b>
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>		<b>27</b>	<b>505</b>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел  
од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на **ФК СИЛЕКС АД** се усвоени од Одбор на Директори и се потпишани од:

Извршен Директор



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2025**  
**(во илјади Денари)**

	Белешка	31.12.2025	31.12.2024
<b>Тековни средства</b>			
Пари и парични еквиваленти	18		744
Побарувања од трансфери на играчи	19	5,714	
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20	16,503	14,256
Други побарувања	21	7,024	4,977
Даночни средства	22	1,555	1,249
Залихи	23	4,559	4,385
Останати тековни средства	24		
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>35,356</b>	<b>25,611</b>
<b>Не-тековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	25		
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
<b>Вкупно не-тековни средства</b>			
<b>Вкупно средства</b>		<b>35,356</b>	<b>25,611</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	4,195	1,155
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски за позајмици и други тековни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	35		
Обврски кон вработените	36	957	827
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	37	467	389
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	38		
Други обврски за даноци	39	5	5
Краткорочни исправки	40		
Останати тековни обврски	41	14,367	7,897
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>19,992</b>	<b>10,274</b>
<b>Нетекновни обврски</b>			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	42		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	43		
Обврски за позајмици и други долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	44		
Долгорочни обврски кон вработените	45		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	46		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	47		

Фудбалски клуб СИЛЕКС АД

Други долгорочни обврски за даноци	48			
Долгорочни исправки	49			
Останати нетековни обврски	50			
<b>Вкупно нетековни обврски</b>				
<b>Нето средства/обврски</b>				
			15,364	15,337
<b>Акционерска главнина</b>				
Оснивачки капитал	51		1,612	1,612
Законска резерва			1,612	1,612
Останати резерви			220	220
Акумулирана добивка (загуба)			13,532	13,505
<b>Вкупно акционерска главнина</b>			15,364	15,337

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на ФК СИЛЕКС АД се усвоени од Одбор на Директори и потпишани од:

Извршен Директор,



Фудбалски клуб СИЛЕКС АД

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА  
01.01 - 31.12.2025 (во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2025 год.	1,612	220	13,505	-	15,337
Распоред на акумулирана добивка					
Корекции на акумулирани добивки					
Добивка(загуба) за периодот			27		27
Останата сеопфатна добивка					
На 31.12.2025 год.	1,612	220	13,532	-	15,364

*Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на ФК СИЛЕКС АД се усвоени од Одбор на Директори и потпишани од:

Извршен Директор,



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**01.01 - 31.12.2025 (во илјади Денари)**

	31.12.2025	31.12.2024
<b>Парични текови од оперативни активности</b>		
Добивка пред оданочување		
Данок на добивка	71	600
Корекции за:	(44)	(95)
Амортизација		
Оштетување на основни средства		
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања		
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	(4,776)	(5,116)
Платена камата	9,719	6,815
<b>Нето готовина од оперативни активности</b>	<b>4,899</b>	<b>1,604</b>
<b>Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности</b>		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи и останати вработени и ангажирани лица		
-Готовински прилив од продажба на основни и нематеријални средства		
-Готовински одлив од набавка на основни и нематеријални средства		
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности		
<b>Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		
<b>Парични приливи (одливи) од финансиски активности</b>	<b>0</b>	<b>(1,556)</b>
<b>Останати готовински приливи (одливи)</b>		<b>(1,556)</b>
<b>Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти</b>	<b>4,970</b>	<b>648</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на почеток на годината</b>	<b>744</b>	<b>96</b>
<b>Пари и парични активности на крајот на годината</b>	<b>5,714</b>	<b>744</b>

Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Фудбалски клуб СИЛЕКС АД

Овие финансиски извештаи во име на ФК СИЛЕКС АД се усвоени од Одбор на Директори и потпишани од:

Извршен Директор,



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2025

**1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ**

ФК СИЛЕКС АД (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 23 јули 2012 година во Централниот Регистер на Република Северна Македонија, под деловоден број 3102012000276. Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 36 вработени и/или ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб СИЛЕКС, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Одбор на директори:

Извршен директор на Клубот е Г-дин Драган Иванов.

1. Стојан Миланов, претседател на одбор на директори од Кратово
2. Добре Иванов, член од Кратово
3. Драган Иванов, член од Кратово

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр.0302-80/8 му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК СИЛЕКС тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2025**

**Постапка на лиценцирање**

Во 2026 година Фудбалскиот клуб **СИЛЕКС АД**, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА.

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и Правилникот за начинот на водење сметководство (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.75/24.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС).

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

**2.2. Консолидирани финансиски извештаи**

Според одредбите на Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

**2.3. Признавање на приходите**

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

**2.4. Износи искажани во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2025**

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)**

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки	2025
Компјутери	25%
Моторни возила	15%
Мебел и опрема	10% - 20%

**2.6. Данок на добивка**

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

**Тековен данок на добивка**

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен закон за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14...248/18, и Службен весник на РСМ, бр. 232/19...199/23) применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, а кој важи и за 2026 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

**Одложен данок на добивка**

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2025**

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.7. Пари и парични еквиваленти**

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

**2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)**

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

**2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)**

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

**2.10. Контролна страна**

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

**2.11. Трансакции со поврзани субјекти**

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект. Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства**

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2025**

услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

**3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		
Продажба на влезници - останати		

**4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни паноа		
Спонзорства и реклами-останати		

**5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2025

**6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија	21,989	19,920
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
Приходи од комерцијално работење – членарина (не поврзани со натпревари)		
Приходи од комерцијално работење - останати		
	<u>21,989</u>	<u>19,920</u>

**7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

**8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Субвенции, донации и други износи -добиени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиени од државни или општински органи	6,259	2,974
Донации- добиени од неповрзани страни	28,969	33,340
Донации – добиени од поврзани страни		
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	35,243	8,480
	<u>70,470</u>	<u>44,794</u>

Донациите во износ од 28,969 илјади денари се по основ на договор за донација добиени од ТВ СИТЕЛ и субвенции добиени од Министерство за Спорт во износ од 6,259 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2025

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Трошоци за продажба поврзани со трговија		
Трошоци за канцелариски материјали	343	149
Трошоци за одржување хигиена		
Други материјални трошоци	536	513
	<u>879</u>	<u>662</u>

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА  
ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Нето плати за вработени – играчи	15,715	13,802
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи		
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, jubилејни награди, регрес за год. одмор)	52,038	35,371
<b>(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи</b>		

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Нето плати за вработени – технички кадар	67,753	49,173
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар		
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар (отпремнини, jubилејни награди, регрес за год. одмор)		
<b>(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – технички кадар</b>		

Нето плати за вработени – останати		
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати		
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати		

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2025

(отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			
(III) Вкупно плати и надоместоци за вработени -останати			
<b>ВКУПНО (I)+(II)+(III)</b>		<b>67,753</b>	<b>49,173</b>

**11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Депрецијација на основни (материјални) средства		
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

**12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Трошоци за користење на средства (оперативен лизинг)		
Трошоци за одржување натпревари		
Трошоци за спонзорство и реклама		
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема	23,263	14,206
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани		
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат		

Трошоците за комерцијални активности ги вклучуваат следниве конта на расходи: ПТТ 1, Закуп на деловен простор 2,000, Транспортни услуги 25, Одржување 241, Здравствени услуги 1,752, Комунални услуги 17, Услуги од надворешни правни и физички лица 12,210, Канцелариски и административни 4, Репрезентација 173, Осигурување 36, Банкарски услуги 229, Останати нематеријални трошоци 4,750

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2025**

**13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД**  
**КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Трошок за купување на регистрација на играчи		
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање		
Добивка/загуба од останати вработени и ангажирани лица		
Трошоци за агенти/посредници		
Трошоци направени со поврзани страни		

**14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)**  
**ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И**  
**НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Капитална добивка/загуба од продажба на материјални средства (основни)		
Капитална добивка/загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

**15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Трошоци од камати		
Приходи од камати	(474)	(67)
Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики		
Останати финансиски приходи/трошоци	(20)	(5)
	<b>(494)</b>	<b>(72)</b>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2025

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Останати неоперативни приходи		
Останати неоперативни трошоци		

17. ДОБИВКА/ЗАГУБА

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Добивка (загуба) пред оданочување	71	600
Данок по даночна стапка од 10% (2025: 10%)	(44)	(60)
Данок на непризнати расходи		(35)
	<u>27</u>	<u>505</u>

Добивка (загуба) по оданочување		
Исплатена дивиденда/малцинско учество		

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2025 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен закон за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14...248/18, и Службен весник на РСМ, бр. 232/19...199/23) применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Парични средства во банки (МКД)	5,714	744
Парични средства во банки (девизи)		
Парични средства во каса (МКД)		
Парични средства во каса (девизи)		

5,714      744

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2025

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Залихи на материјали		
Залихи на ситен инвентар		
Ситен инвентар во употреба		
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба	4,559	4,385
Залиха на трговска стока		
	<u>4,559</u>	<u>4,385</u>

**24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Останати тековни средства		

**25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА**

	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Во илјади Денари	
			Инвестиции во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>				
Состојба, 01 јануари 2025				
Нови набавки				
Донација				
Продажба/расходување				
<b>Состојба, 31.12.2025</b>				
<b>Акумулирана депресијација</b>				
Состојба, 01 јануари 2025				
Трошок за периодот				
<b>Состојба, 31.12.2025</b>				
<b>Сметководствена вредност на 31.12.2025</b>				

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2025**

**26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	Нематеријални средства	
<b>Набавна вредност</b>		
Состојба, 01 јануари 2025		
Нови набавки		
Донација		
Продажба/трансфер		
<b>Состојба, 31.12.2025</b>		
<b>Акумулирана амортизација</b>		
Состојба, 01 јануари 2025		
Трошок за периодот		
<b>Состојба, 31.12.2025</b>		
<b>Сметководствена вредност на 31.12.2025</b>		

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

**27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		

**28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА  
И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		

**29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2025**

**(ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Долгорочни даночни средства		

**30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Вложување во подружница/ придружно прет.		
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		
Останати вложувања		

**31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Останати нетековни средства		

**32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

**33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2025

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Тековни обврски за заеми и кредити	4,195	1,155
	<u>4,195</u>	<u>1,155</u>

**34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Тековна обврска за трансфери на играчи кон клубови		
Тековна обврска за трансфери на играчи – факторинг		
	<u>          </u>	<u>          </u>

**35. ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Обврски за позајмици и други тековни обврски кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти		
	<u>          </u>	<u>          </u>

**36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи	957	827
Тековни обврски кон вработените за нето плати -технички кадар		
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати		
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		
	<u>957</u>	<u>827</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2025

**37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	467	389
Обврска за даноци на плата за вработени-технички кадар		
Обврска за даноци на плата за вработени-останати		
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати		
	<u>467</u>	<u>389</u>

**38. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

**39. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Тековни обврски за даноци	5	5
	<u>5</u>	<u>5</u>

**40. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Обврски за тековни исправки		

**41. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2025

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Други тековни обврски	14,367	7,897
	<u>14,367</u>	<u>7,897</u>

42. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		
	<u>          </u>	<u>          </u>

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Долгорочна обврска за трансфер на играчи кон клубови		
Долгорочна обврска за трансфер на играчи – факторинг		
	<u>          </u>	<u>          </u>

44. ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ  
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Обврска за позајмица и друга долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Обврска за позајмица и друга долгорочна обврска кон поврзани субјекти		
	<u>          </u>	<u>          </u>

45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2025**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-технички кадар за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

**46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ  
 ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-технички кадар		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

**47. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

**48. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2025

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Долгорочна обврски за даноци		

**49. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Долгорочни исправки		

**50. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
Други нетековни обврски		

**51. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА**

**Акционерски капитал (Уплатен)**

Акционерскиот капитал (уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 26,000 односно Ден 1,612,000 на ден на основање, со вкупен број на акции 260 со поединечна номинална вредност од ЕУР 100/акција (Ден 6,200/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
СИЛЕКС АД	1,612,000	26,000	100%
<b>Вкупно:</b>	<b>1,612,000</b>	<b>26,000</b>	<b>100</b>

**Законска (задолжителна) резерва**

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2025

законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

**52. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК**

**Кредитен ризик**

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

**Даночен ризик**

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

**53. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за периодот што завршува на 31.12.2025 година се прикажани како што следи:

(СИЛКРАТ ДООЕЛ)	Во илјади Денари	
	31.12.2025	31.12.2024
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		
(СИЛЕКС АД)		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		

**54. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ**

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2025 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

**55. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2025**

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба.

**56. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА**

